

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 6

Вторник, 26 април 2022 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
95.		96.	
Одлука за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 30, УЕ 7 Општина Струмица	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 30, УЕ 7 Општина Струмица	2

95.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 30, УЕ 7 Општина Струмица

Член 1

Се организира повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од Блок 30, УЕ 7, Општина Струмица, со

површина од 1,17ха. Делот од Блок 30 со својата местоположба припаѓа на УЕ7, во јужниот дел на градот и е лоциран помеѓу улиците:

- Од северната страна со улица „Боро Џони“, ул„Герас Цунев“ и ул„Кочо Рацин“,
- Од западната страна со улица „Кирил и Методиј“,
- Од јужната страна со улица „27ми Март“, ул„Герас Цунев“ и ул„Кочо Рацин“,
- Од источната страна со улица „Херој Карпош“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 03.05.2022 година до 10.05.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

Член 4

ДУП за дел од Блок 30, УЕ 7 Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2855/2 Општина Струмица
21.04.2022 год. Градоначалник
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

96.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 30, УЕ 7 Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од Блок 30, УЕ 7, Општина Струмица, со површина од 1,17ха. во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,

- Дејан Диневски - претставник на изготвувачот на планот,

- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 03.05.2022 година до 10.05.2022 година, а јавната презентација на ден 05.05.2022 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2855/3 Општина Струмица
21.04.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....